

Издадени задолжителна тарифни информации во 2018 година

Почетен датум на валидност	Краен датум на валидност	Тарифен број	Дата на издавање	Опис на стоката
16/01/2018	15/01/2021	8421 39 25 00	16/01/2018	Прочистувач на воздух кој автоматски ги детектира и уништува штетните ПМ честици во воздухот. Согласно доставените документи апаратот е со димензии 359 x 240 x 558 мм, моќност 11-60 W, напон 220-240 V и ефективна област на прочистување 24-41 м <sup>2</sup> . Прочистувањето на воздухот се врши со помош на филтри (АС FY2420 и НЕРА FY2422) и истите можат да се заменат.
16/01/2018	15/01/2021	8443 32 10 00	16/01/2018	Печатар со катер кој печати со метод на инк џет систем за печатење директно на ПВЦ фолија и истата ја сече. Согласно доставените податоци производот ги има следните карактеристики: максимална ширина за печатење 1610 мм, печати во боја со користење на солвентни бои и метод на печатење со користење на топлина за пренос на бои, можност за поврзување со компјутер преку УСБ 2.0 и поврзување во мрежа преку ЛАН порта, непречено печатење преку употреба на МСТ, NCU и NRS технологии, брзина на печатење до 56,2 м <sup>2</sup> на час, резолуција на печатење до 1440dpi.
16/01/2018	15/01/2021	9503 00 99 00	16/01/2018	Производот претставува подлога за игра составена од различни интерактивни играчки наменети за анимирање на бебиња. Подлогата е составена од мек текстилен материјал, рамка на која се прикачени играчки во форма на животни и други облици, електронско пијано во форма на дрво на кое се прикачени четири светилки и вклучува 6 песни и 40+ мелодии и кратки звуци.
16/01/2018	16/01/2021	8443 32 10	16/01/2018	Согласно доставените податоци

		00		производот претставува ЛЕД УВ инкџет принтер, кој печати со метод на пиезоелектричен инк џет систем на печатење. Предметниот печатач е со висок формат и високи перформанси развиени со користење на концентрираните инкџетски технологии за квалитетно печатење со максимална ширина од 3,2 m. и максимална брзина на печатење: 110 m <sup>2</sup> / h. Има можност за истовремено печатење на две ролни. Користи 4 бои за скоро сите медиуми вклучувајќи ПВЦ и други материјали. Можност за поврзување со компјутер преку УСБ 2.0 мрежа преку ЛАН порта .
16/01/2018	16/01/2021	4202 92 98 00	16/01/2018	Согласно доставените документи, производот претставува торба за пакување на перници со лого. Торбата е произведена од ткаенина - 100 % памук, со рачки од истата ткаенина и пластичен патент затворувач.
16/01/2018	16/01/2021	4202 99 00 00	16/01/2018	Согласно доставените документи и мостра, производот претставува торба за пакување на перници/јоргани/прекривки. Торбата е изготвена од три слоја ткаенина и тоа: горен слој 100% полиестер, долен слој од неткаен текстил полипропилен, а во средишниот дел тенок слој од полнеж – полиестер, сите три слоја меѓусебно се пинсонично поврзани. Предната страна на торбата – лицето претставува лист од транспарентна пластична фолија, а торбата се затвара со пластичен патент затворувач.
16/01/2018	16/01/2021	4202 99 00 00	16/01/2018	Согласно доставените документи и мостра, производот претставува торба за пакување на перници/јоргани/прекривки. Лицето на торбата е изготвена од пластична фолија (поливинил хлорид ПВЦ), додека задната страна е изготвена од неткаен текстил полипропилен со рачки од јаже/врвци од истиот

				материјал. Торбата се затвара со пластичен патент затворувач.
18/01/2018	17/01/2021	2106 90 98 00	18/01/2018	Додаток во исхрана во форма на течност изотвена од: вода; фруктоза; сок од јаболко; сок од малини; екстракт од хидроглицерин од: бобинки, семки од морков, крес, бермудска трева, листови од коприва, листови од спанаќ; комбинација на комплекс од железо: микрокапсулиран железен пирофосфат (малтодекстрин, железен пирофосфат, емулзификатори, натриум хлорид); аскорбинска киселина (витамин Ц); лакроферин, фолна киселина (витамин В <sub>9</sub> ); згуснувач: натриум карбоксиметил целулоза; арома; конзерванс: калиум сорбат; ликопен од домати. Производот е пакуван во мали шишенца од 10 мл (20 x 10 мл во едно пакување).
16/01/2018	15/01/2021	6307 90 98 00	16/01/2018	Гел перниче за навлака како дел за пришивање на преден дел од навлака за перница. Преку гел перничето е пришиена мрежа од полиестер и околу истото ткаенина од полиестер, која се пришива како преден дел на перница, која потоа се полни со полиестер и се зашива.
16/01/2018	15/01/2021	7214 20 00 00	16/01/2018	Бетонско железо во прачки за бетонски оплати, со вдлабнатини, жлебови и други деформации добиени за време на валањето.
16/01/2018	15/01/2021	8516 10 11 00	16/01/2018	Монтажен термоблок за инстант загревање на вода за кафемати во кои водата се грее додека поминува низ ваквиот проточен термоблок греач. Грејачот е со моќност од 1400 W, вметнат во цевка од нискојаглероден челик обложен со бакар и уште една од нерѓосувачки челик, низ кој со пумпа се вбригува вода. На краевите греачот е со конектори за поврзување со електрична енергија и истиот е наменет за вградување во кафемати.

06/02/2018	06/02/2021	3102 90 00 00	06/02/2018	Минерално ѓубриво со содржина од макробиоген хранлив елемент азот од 40.47%. Производот е со цврста гранулатна структура со зелена боја, во оригинално пакување од 25 кг.
06/02/2018	06/02/2021	2922 49 85 00	06/02/2018	Биостимулатор за развој на растенијата со содржина на цинк од 15% во форма на комплексна мешавина во хелатирана форма со ЕДТА (ethylenediamine tetraacetic acid). Производот е во прашкаста форма со бела боја во оригинално картонско пакување од 1 кг.
06/02/2018	05/02/2021	2106 10 20 00	06/02/2018	Функционална смеса за производство на емулгирани производи во месна индустрија со состав: соин протеински изолат 67%, соини фибри 30%, рикотел 84163 (карагенан) 1%, карбоксиметилцелулоза 1% и компирови фибри 1%. Производот се пакува во хартиени вреќи со внатрешен слој од полиетилен.
06/02/2018	05/02/2021	2621900000	06/02/2018	Песок од згура од топење бакар, синтетички минерал за пескарење, абразив, произведен со гранулација во вода, сушење и просејување, со или без механички процес на кршење, ситнење, од згура, која потекнува од топење на бакарна руда. Во основа е железно силикатна згура, со содржина на железо оксид, во форма на песок со гранулација од 0,3-2,5 мм.
07/02/2018	06/02/2021	8509 80 00 00	07/02/2018	Апарат за навлажнување на воздух опремен со контролно копче за регулирање на брзината на навлажнување на две нивоа. Согласно доставените документи апаратот е наменет за употреба во домаќинството, димензии 249 x 249 x 339 мм, напон 220-240 V, ефективна област на навлажнување 25 м <sup>2</sup> и капацитет на садот за вода 2 л. Навлажнувањето на воздухот се врши со помош на филтер HU4102 и истиот се заменува на одреден период.

06/02/2018	05/02/2021	3808 99 10 00	06/02/2018	Производот претставува клопка за глумци во форма на картонска табла на која е нанесен лепак со следниот состав: полиизобутилен 80% и нафтени смоли 20%.
06/02/2018	05/02/2021	3105 10 00 00	06/02/2018	Течно минерално ѓубриво кое ги содржи основните макробиогени елементи азот и калиум, наменето за потребите во исхраната на земјоделските култури. Производот е во оригинално пакување во пластична боца од 2,5 литри.
06/02/2018	05/02/2021	2922 49 85 00	06/02/2018	Биостимулатор за развој на растенијата, со содржина на цинк од 15% во форма на комплексна мешавина во хелатирана форма со ЕДТА (ethylenediamine tetraacetic acid). Производот е во прашкаста форма со бела боја и во пакување од 25 кг.
06/02/2018	05/02/2021	4202 99 00 00	06/02/2018	Согласно доставените документи и мостра производот претставува торба за пакување на перници изработена од следните материјали: лицето на торбата е изработена од пластична фолија (поливинил хлорид ПВЦ), додека задната страна е изготвена од ткаенина 100% полиестер ламинирана со неткаен текстил. Рачките на торбата се изработени од јаже (врвца) и се затвора со пластичен патент затворувач.
06/02/2018	06/02/2021	8509 80 00 00	06/02/2018	Согласно доставените податоци производот претставува комбиниран апарат за прочистување и навлажнување на воздухот. Производот има моќност на фино филтрирање на ултрафини честички од прашина, полен, гасови, бактерии и вируси со големина >0,00002мм. Производителот користи VitaShield IPS Tehnology за филтрирање и NANO CLOUD програма за навлажување. Согласно доставените документи апаратот е со димензии (WxDxH) 210x365x605мм, тежина од 8.3кг,

				моќност 60W, напон од од 220-240V и ефективна област на прочистување од 43м2. Прочистувањето и навлажувањето на воздухот се врши со помош на филтри HEPA filter AC4158 / Humidification filter AC4155.
15/02/2018	14/02/2021	2710 19 99 00	15/02/2018	Согласно составените документи, производот претставува маст за подмачкување на база на минерално и рафинирано масло со процентно учество 80% и згусната со комплексен литиумски сапун, антиоксидантни адитиви, полимери и модификатори на вискозитет. Производот е наменет против триење, рѓа и екстремни притисоци за лежишта, спојки, зглобови и сл. Производот е пакуван во метални буриња од 25 килограми.
15/02/2018	15/02/2021	2710 19 99 00	15/02/2018	Согласно составените документи, производот претставува мешавина од нафтени и парафински минерални масла згуснати со комплексен литиумски сапун, антиоксидантни адитиви, полимери и модификатори на вискозитет. Наменета е против триење, рѓа и екстремни притисоци за лежишта, спојки, зглобови и сл. На температура од -28°C до +205°C. Производот е пакуван во метални буриња од 25 килограми/литри
15/02/2018	15/02/2021	5903 90 10 00	15/02/2018	Согласно составените документи и мостра, производот претставува бела текстилна ткаенина од 100% памук, на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со голо око кој е способен да обезбеди врска со други ткаенини со примена на топлина и притисок. Согласно техничката спецификација, текстилната ткаенина е спакувана во ролни со ширина од 112 см .
15/02/2018	14/02/2021	5903 90 10 00	15/02/2018	Доставената мостра претставува бела текстилна ткаенина на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со

				голо око и способен да обезбеди врска со други ткаенини или материјали со примена на топлина и притисок. Согласно доставената техничка спецификација, текстилната ткаенина е спакувана во ролни со ширина од 112 см, изработена од 100% памук.
21/02/2018	20/02/2021	5903 90 10 00	21/02/2018	Доставената мостра претставува бела текстилна ткаенина на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со голо око и способен да обезбеди врска со други ткаенини или материјали со примена на топлина и притисок. Согласно доставената техничка спецификација, текстилната ткаенина е спакувана во ролни со ширина од 112 см, изработена од 100% памук.
27/02/2018	26/02/2021	8542 31 90 00	27/02/2018	Согласно доставените документи и мостра, производот претставува електронско интегрирано коло наменето за управување со функциите на кафематот. Производот е составен од пасивни и активни елементи како: кондензатор, диоди, процесор, резистор, транзистор, триак, кабел, приклучоци и други елементи соединети на една изолациона подлога од керамика.
01/03/2018	28/02/2021	9503 00 70 00	01/03/2018	Производот претставува сет составен од 5 мали кутии со маса за моделирање во различни бои и пластични фигури за моделирање во различни форми, пластична лажичка, пластично ноже како и други додатоци со кои се врши моделирањето. Сетот е наменет за забава и анимирање на деца.
05/03/2018	04/03/2021	3913 10 00 00	05/03/2018	Производ во форма на прав кој се користи како текстурант во прехранбена индустрија, пакуван во ПЕ вречи од 25 кг. Производот содржи: натриум алгинат (E401), калциум сулфат (E516), тетрасодиум дифосфат (E450) и сахароза.

14/03/2018	13/03/2021	2009 89 99 10	14/03/2018	Согласно доставените документи приложени кон барањето производот претставува 100% кокосова вода, пакувана во асептички вреќи во буриња од 200 кг, наменет за земјоделска употреба. Врх вредноста на производот изнесува 5.
16/03/2018	15/03/2021	8507 90 80 00	16/03/2018	Термоелектричен уред кој се состои од полупроводнички елементи монтирани помеѓу две подлоги и жици за довод на електрична енергија. Кога уредот ќе се поврзе со електрична енергија топлината се абсорбира на едната страна а другата останиува ладна . Со промена на насоката на струјата се менуваат ладната и топлата страна на елементот. Термоелектричниот уред е наменет да биде вграден во термо управувачко тело на автомобилски акумулатори.
23/03/2018	22/03/2021	2106 90 92 00	23/03/2018	Производот претставува течен засладувач наменет за засладување на храна и пијалоци, со следниот состав: дестилирана вода 93%, засладувачи (стевиа гликозиди) 6%, природна арома 0.4%, инулин 0.3% и витамин Ц 0.3%. Производот е во пакување од 50 мл во стаклено шишенце со дозер за капки.
23/03/2018	22/03/2021	8509 80 00 00	23/03/2018	Апарат за навлажнување на воздух наменет за употреба во домаќинството, со следните карактеристики: димензии 249 x 249 x 339 мм, напон 220-240 V, ефективна област на навлажнување 25 м <sup>2</sup> , време на работење 8 часа, капацитет на влага 220 мл/ч и капацитет на садот за вода 2 л. Навлажнувањето на воздухот се врши со помош на филтер HU4102 и истиот се заменува на одреден период.
23/03/2018	22/03/2021	2008 19 99 00	23/03/2018	Согласно доставените податоци производот претставува карамелизиран бар изготвен од: сусам 55%, брусница 5%, гликозен сируп и шеќер. Производот е спакуван во полипропиленско пакување од 45гр.

23/03/2018	22/03/2021	2008 19 95 00	23/03/2018	Согласно доставените податоци производот претставува карамелизиран бар изготвен од: кикиритки 35%, сусам 25%, гликозен сируп и шеќер. Производот е спакуван во полипропиленско пакување од 45гр.
21/03/2018	21/03/2021	7409 31 00 00	21/03/2018	Согласно доставените документи производот претставува лента за фотоволтаични панели. Истата е составена од легура од бакар и калај. И тоа: основниот материјал на лентите е бакар 80%, калај 12,4%, олово 7,2% и сребро 0,4%, димензиите на лентата се 1.3x0.2мм и е со моќ на спроводливост од 99%. Функцијата на лентата е за поврзување на ќелиите во една целина и за спроведување на електрицитетот од соларните ќелии кон следниот елемент.
21/03/2018	21/03/2021	3920 62 19 00	21/03/2018	Согласно доставените документи производот претставува ПЕТ (Poliethylen Teraphthalate) плоча во ролни за изработка на задниот дел од фотоволтаични панели. ПЕТ плочата е изработена од полиетилен терафталат. Пет плочата е со цврста форма, со природно бела боја, без мирис со извонредни механички и изолаторски карактеристики, со димензии: дебелина од 0.30mm, ширина 990мм и должина на ролна 150м. Функцијата на плочата е да ги заштити внатрешните компоненти на модулот посебно фотоволтаичните ќелии и електрични компоненти и да дејствува како изолатор.
23/03/2018	23/03/2021	2008 19 99 00	23/03/2018	Согласно доставените податоци производот претставува сусам бар, изготвен од: сусам 60%, гликозен сируп и шеќер. Производот е пакуван во полипропиленско пакување од 45гр.
23/03/2018	23/03/2021	2008 19 99 00	23/03/2018	Согласно доставените податоци производот претставува бар од карамелизирани сончогледови зрна. Производот е изготвен од:

				сончогледови зрна 60%, гликозен сируп и шеќер. Производот е пакуван во полипропиленско пакување од 45гр.
23/03/2018	23/03/2021	8509 80 00 00	23/03/2018	Апарат за навлажнување на воздух наменет за употреба во домаќинството, со следните карактеристики: димензии (LxWxH) 249 x 249 x 339 мм, напон 220V, ефективна област на навлажнување 45 м <sup>2</sup> со капацитет на влага 330 ml/h, има предвидено време на работење од 1, 4 или 8 часа. Капацитетот на садот за вода изнесува 2 л. Производителот користи напредна NANO CLOUD програма за навлажување и користи оригинален филтер HU4102 кој се заменува на одреден период.
27/03/2018	27/03/2021	7409 31 00 00	27/03/2018	Согласно доставените документи производот претставува лента за фотоволтаични панели. Истата е составена од легура од бакар и калај. И тоа: основниот материјал на лентите е бакар 80%, калај 12,4%, олово 7,2% и сребро 0,4%, димензиите на лентата се 5.0x0.3мм и е со моќ на спроводливост од 99%. Функцијата на лентата е за поврзување на ПВ Бакарните рибони во една целина и за спроведување на електрицитетот кон следниот елемент.
27/03/2018	27/03/2021	8541 90 00 00	27/03/2018	Производот претставува алуминиумска рамка направена од алуминиумски профили посебно дизајнирани и изработени како носач на фотоволтаични панели и не можат да се употребат за друга цел. Истите се изработени по однапред подготвени димензии 1640мм*990мм*40мм и 1950мм*990*40мм, дебелина на сид од профилот: 1.3мм.и ќе послужат за зацврстување на компонентите и создавање на една целина од сите елементи
23/03/2018	26/03/2021	2711 21 00 00	23/03/2018	Компримиран природен гас, метан, со учество на метан од 96,3 согласно приложениот сертификат. Природниот

				гас е во боци под притисок од 200-220 бари , со зафатнина од 90 литри и наменети за индустриска употреба.
23/03/2018	22/03/2021	7007 19 80 00	23/03/2018	Стакло за соларни фотоволтаични панели , специјално флоат темперирано безбедно стакло со дебелина од 3,2 мм, со светлосна трансмисија поголема од 90%, содржина на железо помала од 120 ppm, изработено по соодветен стандард за фотоволтаични панели, во плочи со димензии од 1634 мм x 984 мм и 1944 мм x 984 мм.
23/03/2018	22/03/2021	8544 42 90 00	23/03/2018	Конекторска кутија за соларни фотоволтаични панели. Производот е сочинет од пластично куќиште кое содржи 4 метални терминали (контакти), диоди и кабли со конектори (тн ,, фотонапонска (PV) разводна кутија,,) Фотонапонската разводна кутија е електричен спроводник за кабелски пренос на електрична енергија, која не надминува 1000 V и која е произведена од соларен панел, до друг PV модул или инвертер
23/03/2018	22/03/2021	2008 11 96 00	23/03/2018	Согласно доставените податоци производот претставува карамелизиран бар – прачка со кикирики, изготвен од: кикирики 60%, гликозен сируп и шеќер. Производот е во пакување од полипропиленска ќесичка и со нето маса од 45 .
22/03/2018	21/03/2021	3920 10 89 10	22/03/2018	Фолија изработена од 100% полиетилен винилацетат, транспарентна, со дебелина од 0,45 мм, во ролни со ширина на ролна од 990 мм, наменета за ламинирање и вакуумирање на фотоволтаични ќелии, за фотоволтаични панели.
30/03/2018	30/03/2021	3808 91 90 90	30/03/2018	Производ изработен од правоаголна пластична подлога на која е нанесен лепак изработен од бленд на смоли, покриена со пластичен просирен капак. Меѓу капакот и подлогата има 6 отвори

				кои служат за влез на инсекти по пат на случајност. Производот е без мирис, не содржи отровни материи, неутрален е и евидентира присутни организми: тафтабити-стеници. Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот е спакуван во 24 блистери x 4 парчиња или 96 парчиња во кутија.
30/03/2018	29/03/2021	3808 99 10 00	30/03/2018	Лепак плоча против глодари, сочинета од две пластични плочи на кои е нанесен лепак изработен од мешаница на смоли, со мирис на цреша, за намена како родентицид, за фаќање на глодари. Производот не содржи активни и токсични материи и е со димензии 10,22 x 5,22 инчи.
30/03/2018	29/03/2021	3808 91 90 90	30/03/2018	Производ составен од една картонска плоча на која е нанесен со премачкување лепак изработен од бленд на смоли. Производот не содржи отровни материи и е наменет да се користи за контрола на инсекти во затворени објекти. Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот е спакуван во 72 блистери x 3 парчиња или 216 парчиња во кутија.
30/03/2018	29/03/2021	3003 90 00 00	30/03/2018	Согласно доставените документи производот претставува подготвен препарат – готов лек во форма на пелети спакувани во стерилно буре. Препаратот е изготвен од: омепразол 8,5%, прочистен талк, сахароза, манитол, натриум лаурил сулфат, динатриум хидроген фосфат, шеќерни сфери (не-парено семе), НРМС Е 05, натриум хидроксид, дисперзија со кополимер на метакрилна киселина 30%, триетил цитрат, полисорбат 80, титаниум диоксид, прочистена вода. Согласно изјавата од подносителот, препаратот е подложен на понатамошен процес на доработка до финален производ, односно истиот се

				дозира и пакува во капсули заради фармаколошка употреба.
30/03/2018	29/03/2021	8528 69 80 10	30/03/2018	Видео проектор наменет за проектирање на слики испратени од компјутери и од други уреди со користење на LCD технологија на проектирање. Согласно производната спецификација видео проекторот ги има следните карактеристики: USB 2.0, RS-232C, етернет интерфејс, безжичен LAN, VGA приклучоци, HDMI приклучоци, RGB приклучоци, MHL, аудио приклучоци, приклучок за микрофон. Освен главната единица во пакувањето се вклучени интерактивни пенкала со кутија за поставување на пенкалата (pen tray), кабел за напојување, далечински управувач на батерии, SMART Notebook софтвер со книшка за право на сопственост, USB кабел, водич, сиден држач за монтажа, картичка за гаранција и упатство (CD-ROM).
17/04/2018	18/04/2021	1901 90 99 00	17/04/2018	Согласно доставената мостра и документи производот представува хомогенизиран млечен напиток од 3,6% масленост со состав: млеко 51%, пермеат 46,8% и палмино масло 2,2%. Пакувано во повеќеслојна четириаголна асептична кутија затворена со капаче со нето тежина од 1 литар. Наменето е за употреба како додаток во кафе.
18/04/2018	17/04/2021	1901 20 00 00	18/04/2018	Свежи кори за пита и баклава изработени од тесто во вид на тенки листови. Производот се состои од: пченично брашно, вода, пченкарен скроб, сол, антиоксиданс: аскорбинска киселина, конзерванс: калиев сорбат.
18/04/2018	17/04/2021	2106 90 92 00	18/04/2018	Додаток во исхрана во форма на таблети, препорачани за подобрување на имунолошкиот систем и за добра состојба на горниот респираторен тракт, мукозните мембрани, особено синусите. Производот е спакуван во

				кутија со 30 таблети со следниот состав: сув екстракт од корен на линцура ( <i>Gentiana Lutea L</i> ) 50 mg, сув екстракт од лопен ( <i>Verbascum Thapsus L</i> ) 50 mg, сув екстракт од бозел ( <i>Sambucus Nigra L</i> ) 50 mg, сув екстракт од вербена ( <i>Verbena officinalis L</i> ) 50 mg, сув екстракт од листови од андографис ( <i>Andrographis paniculata (Burm .f) Nees</i> ) стандардизиран за 98% од содржината на андографолиди 25 mg, витамин B2 (Riboflavin) 1 mg, витамин A (Beta Carotene) 500 mcg еквивалентни на ретинол, витамин B12 (Cyanocobalamin) 2.5 mcg.
27/04/2018	27/04/2021	2202 99 91 00	27/04/2018	Високоенергетска храна за диететски менаџмент кај лица за превенција и лечење на малнутриција кај онколошки болести, хронично опструктивни болести на плуќа со губење на телесна маса, цистични фибрози, гастроинтестинални болести, невролошки заболувања но и за здрави особи со зголемени енергетски потреби. Производот е во форма на течност во пакување од 200мл со вкус на ванила и чоколадо и е предвиден само за орална употреба. По состав содржи вода, малтодекстрин, протини од млеко, сахароза, растителни масла, емулгатори, збогатени со витамини, минерали и елементи во трагови. Се користи како комплетна високоенергетска течна храна богата со глутамин со енергетска вредност протеин 16%, јаглени хидрати 49% и масти 35%. Се препорачува за лица постари од 3 години.
02/05/2018	02/05/2021	2106 90 92 00	02/05/2018	Диететски производ кој го подржува здравото функционирање на имуниот и нервниот систем, помага во правилното производство на колаген, правилното функционирање на коските, забите, непцата, рскавицата, кожата и крвните садови. Ја зголемува

				апсорпцијата на железото од храната, е антиоксидант и ги штити клетките од оксидативно оштетување. Пакуван е во форма на прашок, има дозирна лажичка и во едно пакување од вкупно 150 гр., има вкупно 150 препорачани дневни дози. Состав : Витамин Ц ( L аскоробинска киселина) 1000мг. Максимално препорачана дневна доза е една рамна дозирна лажичка.
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како базна плочка за дводелен систем за стома Natura. Оваа базна плочка е обична восочна плочка со потенок профил. Направена е од природни восоци и обезбедува максимална заштита на кожата на која лежи. Надворешниот дел се состои од антиалергиски фластер кој идеално ги следи контурите на телото и овозможува поголема свитливост.
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како базна плочка за дводелен систем за колостомата. Таа е моделирачка базна рамна плочка која може да се моделира според обликот и големината на стомата, со што се остварува целосен и потполно прилагоден спој на лепливата плочка без употреба на ножици.
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како дел од едноделен систем како едноделни кеси за колостомата (хируршки отвор за стомачен зид за исфрлање на измет). Кесите се отворени или затворени, со подобрена структура, чија подлога е со исклучителна лепливост и не е агресивна за кожата на телото. Има филтер како дополнителна заштитна преграда против непријатни мириси и памучна прекривка која оневозможува потење на кожата
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како дел од дводелен систем за колостомата - затворена кеса тип Natura plus (хируршки отвор за стомачен зид за

				исфрлање на измет). Овој тип на кеса е направена со потенок профил на пластика и има заштитен слој за филтерот од ткаенината и е наменет за пациенти кои имале операција на дебело црево.
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како дел од дводелен систем како кеси за илеостома (отвор за стомачен зид за исфрлање на измет). Кесите се направени од трослојна пластична фолија со потенок профил кој не пропушта миризба. Кесите се закачуваат на прстенот на базната плоча и служат за собирање на содржината која се исфрла од стомата. Неменето е за пациенти со илеостома, кај кои кесата се полни повеќе пати на ден. Содржината се празни од долниот дел на кесата кој се затвара со штипка. Се употребува повеќе пати
10/05/2018	10/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како едноделни кеси за илеостома (отвор за стомачен зид за исфрлање на измет) . Кесите се отворени, со испуст и интегрирана восочна плочка и се наменети за исфрлање на течен измет кај пациенти кои имале операција на тенкото црево. Кесите се самолепливи и лесно прилагодливи на анатомијата на човечкото тело. Лепливата подлога и кесата се заедно споени во една целина.
10/05/2018	10/05/2021	8443 32 10 00	10/05/2018	Принтер, кој работи со метод на инк џет систем на печатење со користење на пет бои на водена база од палетата на Epson Ultra Chrome DG од 250мл или 600мл. Професионален, со високо професионална глава Micro Piezo TFP за печатење со резолуција 1440x1440 dpi на разни видови на текстил до 25мм дебелина. Има можност за поврзување со Gigabit Enternet, поврзување на компјутер со УСБ врска како и можност за LAN поврзување и

				печатење во мрежа.
10/05/2018	10/05/2021	1806 90 70 00	10/05/2018	Согласно доставените податоци и мостра производот претставува чоколаден напиток во прав без додаток на шеќер во пакување од 250гр. Производот го има следниот состав: 37.80% какао во прав, 31.96% растворливи пченкарни влакна во прав, засладувач: 28.33% еритритол, 0.36% стевиа гликозиди, антиоксиданс: 1.10%, лецитин од сончоглед и 0.45%. природен вкус на ванила.
10/05/2018	09/05/2021	1905 31 19 00	10/05/2018	Мек бисквит со желе од портокал (50%) и чоколаден прелив (17%), во пакување наменето за малопродажба од 115 гр. Производот е изготвен од следниот состав: шеќер, глукозен сируп, пченично брашно, јајца, какао путер, какао во прав, млеко во прав, овошен концентрат 2.5% (50% концентрат портокал, 50% концентрат јаболко), пченкарен скроб, агенс за создавање гел: пектин, агенс за одржување на влагата: сорбитол, регулатор на киселост: лимонска киселина, сол, природна арома на портокал, емулгатор: соја лецитин, E492 и E476, агенс за надувување: амониум хидрогенкарбонат и натриум хидрогенкарбонат, конзерванс: сорбинска киселина, арома. Согласно изјавата доставена од производителот, без да се земе во предвид желето и преливот, бисквитот содржи 6% вода и 2,7% масти.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како кеси за колостомата, затворени со филтер на кои е интегрирана восочна плочка и се наменети за собирање на изметот кај пациенти кои имале операција на дебело црево.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Базна плочка за дводелен систем за стома употреба изработена од природен восок кој обезбедува максимална заштита на кожата на која

				лежи. Базната плочка останува залепена на кожата на пациентот од 4 до 7 дена и истата се користи во комбинација со кеса.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како едноделни кеси за уростома. Кесите се отворени со чеп на кои е интегрирана восочна плочка и се наменети за собирање на урината кај пациенти кои имале операција на уринарните патишта. Кесите се самолепливи и лесно прилагодливи на анатомијата на човечкото тело.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Базна плочка за дводелен систем за стома употреба која обезбедува максимална заштита на кожата, како и максимална свитливост со што го зголемува контактот на кожата. Базната плочка останува залепена на кожата на пациентот од 4 до 7 дена и истата се користи во комбинација со кеса.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како кеси за уростома наменети за собирање на урината кај пациенти кои имале операција на уринарните патишта. Имаат специјална валвула која го оневозможува враќањето на урината назад кон стомата и чеп во долниот дел на кесата кој служи за нејзино празнење.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Базна плочка за дводелен систем за стома употреба, изработена од восок со потенок профил кој може да се моделира според обликот и големината на стомата. Базната плочка останува залепена на кожата на пациентот од 4 до 7 дена и истата се користи во комбинација со кеса.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како кеси за колостома, затворени со филтер кој ја апсорбира миризбата и имаат заштитна мрежичка од страната која се допира до телото. Производот е наменет за

				собирање на изметот кај пациенти кои имале операција на дебело црево.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Производ деклариран како кеси за илеостома наменети за пациенти со илеостома кај кои столицата е полуцврста или течна. Содржината се празни од долниот дел од кесата кој е затворен со штипка.
10/05/2018	09/05/2021	1905 32 11 00	10/05/2018	Чоколаден вафел во пакување од 40 гр, со следниот состав: растително масло, мешавина од брашно без глутен (пченкарен скроб, компир скроб, пченкарно брашно), еритритол, полидекстроза, какао путер, обезмастено млеко во прав, сурутка во прав, полномасно млеко во прав, какао маса, соја брашно, какао во прав, природен вкус на ванила, емулгатор (соја лецитин, сол), натриум бикарбонат, амониум бикарбонат, засладувач: стевиол гликозиди. Согласно доставената производна спецификација, производот е со содржина на вода по маса од 3,5%.
10/05/2018	09/05/2021	1904 10 90 00	10/05/2018	Производот претставува пченични снегулки спакувани во кеса од 250 гр, со следниот состав: пченичен гриз 67%, шеќер, какао во прав 6%, гликозно-фруктозен сируп, слад – екстракт (од јачмен), растително масло (палмино), какао во прав со намалени масти, сол, емулгатор: соин лецитин, витамини (витамин Ц, тиамин, рибофлавин, витамин Б6, фолна киселина, витамин Б12, ниацин, пантотенска киселина), минерали: железо пирофосфат, ароми. Согласно доставената изјава од производителот, содржината на какао во производот пресметано на потполно одмастена основа изнесува 5,94% по маса.
10/05/2018	10/05/2021	8479 89 97 00	10/05/2018	Уред кој се користи во индустриски простории со голема влажност со димензии од W516xH516XD656 со тежина од 48 кг. Максималниот

				<p>капацитет на одстранување на влага изнесува 96 литри за 24 часа при температура од 32°C со степен на одвлажнување до 75%. Уредот е опремен со систем за дефрост фреон тип R410A, што овозможува работа при ниски температури и опремен е со механички хумидистат за контрола на процентот на влагата. Функционира на база на физички принцип според кој влажниот воздух кој е на амбиентална температура доаѓа во допир со ладна површина оставајќи ја влагата на ладната површина во вид на капки. Потоа воздухот поминувајќи низ топол разменувач на топлина, го загрева и го враќа во просторијата со помала влажност.</p>
11/05/2018	11/05/2021	1905 90 55 00	11/05/2018	<p>Солени стапчиња, солено трајно пециво, со состав: пченично брашно, палмина маст, пченкарен скроб, инвертен сируп, готварска сол 3,8%, екстракт од јачменов слад, агенс за нараснување E503ii, емулгатор E471, квасец, регулатор на киселост E524, антиоксидант E300. Производот е добиен од замесено тесто, со обликување, сечење, солење, печење и пакување во ПП (полипропиленски) кесички со нето маса од 45, 90, 200 и 250 г.</p>
11/05/2018	11/05/2021	3824 99 96 00	11/05/2018	<p>Производот е декларирани како специјално формулиран супер-абсорбент со активен јаглен прашок чија номинална тежина изнесува 2,25гр. Истиот е спакуван во целулозна кеса растворлива во вода, се става во илеостомска кеса за да го апсорбира и изгелира течниот дел од столицата и да се намалат и елиминираат несакани мириси. Пакувани се во пластична тегла во количина од 100 парчиња</p>
14/05/2018	13/05/2021	1904 10 30 00	14/05/2018	<p>Производот претставува житни снежинки спакувани во кеса од 250 гр, со следниот состав: оризов гриз 35%,</p>

				<p>пченкарен гриз 35%, шеќер, какао во прав со смалени масти 5%, гликозно-фруктозен сируп, растително масло (палмино), сол, емулгатор: соин лецитин, витамини (витамин Ц, тиамин, рибофлавин, витамин Б6, фолна киселина, витамин Б12, ниацин, пантотенска киселина), минерали: железо пирофосфат, арома-ванилин. Согласно доставената изјава од производителот, содржината на какао во производот пресметано на потполно одмастена основа изнесува 4,0% по маса.</p>
26/04/2018	25/04/2021	8471 80 00 00	26/04/2018	<p>Хибриден Робусен дисков систем за складирање на податоци базиран на новата генерација Intel E5 – 2600 процесор. Овој дисков систем, модел 300, има капацитет од минимално 5 до максимално 150 дискови единици. Системот е со големина од 2U Диск Процесори (DPE Disk Processor Enclosure) и со опција за со 25 парчиња 2,5” дискови или Диск Процесори со 12 парчиња 3,5” дискови. Дисковите кои се како опција за овој модел 300 можат да бидат комбинација на Ротирачки Тврди дискови и SSD Фиксни мемориски дискови, со голема палета на капацитети, комбинирани во најразлични конфигурации на дискови, што ги прави овие дискови системи едни од најфлексибилните. Истите дискови може да бидат конфигурирани во RAID 1/0, 5 или 6 полиња за сигурност на податоците. Процесорот што го користи овој систем содржи 2 x Intel 6 - core, со брзина од 1.6GHz. Меморијата за процесирање е 48ГБ по единица за модел 300. Овие системи подржуваат варијабилни протоколи за комуникација, како NAS, iSCSI и Fibre Channel. Поврзувањето на овие системи варира од моделот, како и изборот на</p>

				влезни/излезни (I/O) модули и овозможува опции за 4 порти 1 GB или 10GB GBASE-T мрежни карти, 2 или 4 порти 10GB FC модули
26/04/2018	25/04/2021	3307 90 00 00	27/04/2018	<p>Косинус спреј за нос и синуси, помага да се отстрани вишокот на секреција од носните шуплини и параназалните синуси, содржи навлажувачки состојки, ја регенерира мукозната мембрана, формирајќи бариера против навлегување на алергенски и други инфламаторни честици. Спрејот е на база на: вода-90,46%, глицерин- 5%, ПЕГ- 40 хидрогенизирано рицинуово масло- 2%, масло од Perilla Frutescens- 1%, натриум хлорид- 0,9%, екстракт од ирска маховина (Chondrus Crispus) – 0,70%, калиум сорбат- 0,15%, арома – 0,02%, масло од нане- 0,01%.</p> <p>Помга во ефикасна назална хигиена за лица со тенденција за повторување на инфекции и алергиски ринитис. Производот е во пакување од пластично шише од 60 мл со апликатор,</p>
11/05/2018	10/05/2021	1905 90 55 00	11/05/2018	<p>Сусам стапчиња, солено трајно пециво, со состав: пченично брашно, сусам 18%, палмина маст, готварска сол 2,7%, инвертен сируп, агенс за нараснување, емулгатор, квасец, антиоксиданс, регулатор на киселост. Производот е добиен од замесено тесто, со обликување, посипување со сусам, печење и пакување во ПП (полипропиленски) кесички со нето маса од 90 и 180 г.</p>
11/05/2018	10/05/2021	1904 10 90 00	11/05/2018	<p>Флипс со вкус на чили, полнет со кикирики, мин 35% (мелени печени кикирики, растително масло (репино), шеќер и готварска сол), интегрално пченично брашно, брашно од ориз, пченкарен гриз, шеќер, растително масло, мешавина на зачини, чили – макс. 3%, (малтодекстрин, сол, црвен пипер, декстроза, агенс против</p>

				<p>слепување, арома, боја, чили екстракт, полномасно млеко во прав, сол, антиоксидант). Производот е добиен со екструзионо варење на брашно и гриз, со претходно овлажување на миксот, бабрење, до зададен процент, се екструдира пастата во црево, а во внатрешноста на цревото-екструдат се вбризгува претходно подготвена паста од кикирики, обликување на екструдатот во облик на бадем, следи сушење , ароматизирање и пакување во ПП (полипропиленски) кесички со нето маса од 80 г.</p>
10/05/2018	09/05/2021	8443 32 10 00	10/05/2018	<p>Принтер со метод на инк џет систем на печатење , наменет за печатење со користење бои на водена база DS3. Професионален со високо професионална глава за печатење, за производство на висококвалитетни печати на текстил и промотивни материјали. Софтверски користи rip софтвер, со можност за LAN поврзување и печатење во мрежа како и можност за поврзување на компјутер со УСБ врска.</p>
10/05/2018	09/05/2021	0604 20 19 00	10/05/2018	<p>Урбан биопрочистувач за воздух, растителен филтер со ефект на прочистување од 275 дрвја. Системот е иновативна вертикална структура од мов, кои ја привлекуваат и фаќаат ситната прашина и ја претвораат во фитомаса и истата ја користат како храна. Целата конструкцијата комбинира самоодржлив систем за собирање на дождовница и систем за наводнување. Основниот модел е без соларен панел, а содржи ЛЦД панел. Пратката како цела конструкција е составена од основа изработена од алуминиум и дрвени клупи, во внатрешноста на основата има простор за поставување на 2 акумулатори и бетонски тегови кои се во пратката со основата. Горниот дел вклучува</p>

				алуминиумска рам конструкција во комбинација со пластика со вградени растенија, мов во пластични ќелии. Во внатрешноста на овој дел е вграден систем за наводнување составен од пластични цевки, вентили, пумпа, филтер за вода, мини компјутер со контролер за електрониката како и сензори за статус на растенија и вода. На горниот дел од едната страна на системот city tree се вградува ЛЦД панел Со пратката се испорачува и алуминиумската ограда, мрежа за заштита, 4 алуминиумски панели за за покривање на предните делови и страниците, една информативна фолија со логото, бетонските тегови , 2 акумулатори и 1 ЛЦД панел
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Едноделен систем затворена кеса за колостома (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање на измет). Кесата е со исклучителна лепливост и не е агресивна за кожата на телото. Има овален облик и закривена форма која овозможува поголема удобност при носење и е со унапреден ефикасен филтер со дополнителна заштитна преграда.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00		Педијатриски едноделен систем кеси за илеостома. Системот е свитлив, едноставен за отстранување. Кесите се самолепливи и се прицврстуваат на хируршкиот отвор и служат за собирање на течниот измет.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Едноделен систем кеса за илеостома (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање течна столица), отворена кеса со испуст. Кесата е со исклучителна лепливост и не е агресивна за кожата на телото, лесно прилагодлива на анатомијата на човечкото тело, и со филтер со дополнителна заштитна преграда против непријатни мириси и памучна прекривка на кесата која оневозможува

				потење на кожата на телото.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Педијатриски едноделен систем кеси за уростома. Системот е свитлив, едноставен за отстранување. Кесите се самолепливи и се прицврстуваат на хируршкиот отвор и служат за собирање на урина.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Кеса за дводелен систем за колостома (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање на измет) употреба, тип без филтер. Кесата се користи за пациенти за контрола и на испуштање гасови. Кесата има и заштитна мрежичка од страната која се допира на телото.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Базна плочка за дводелен систем за стома за употреба со кеса – Natura. Базната плочка е обична восочна плочка со потенок профил од плочките за Combihesive кесите. Изработена од природен восок, обезбедува максимална заштита на кожата на која лежи.
10/05/2018	09/05/2021	3006 91 00 00	10/05/2018	Базна плочка за дводелен систем за стома за употреба со кеса- Combihesive 2S. Внатрешен дел на плочката е направен од природни восоци и максимално ја штити кожата околу стомата, додека надворешниот дел се состои од антиалергиски фластер кој идеално ги следи контурите на телото и овозможува поголема свитливост.
11/05/2018	10/05/2021	3307 90 00 00	11/05/2018	Заштитни марамчиња, неткаени целулозни и натопени во раствор на база на алкохол и формулиран за заштита на кожата. Марамчињата создаваат заштитен слој на кожата над која е можна примена на лепливи ленти и плочки и хидроколоидни облоги. Се користат за дополнителна заштита на кожата од дразби и оштетувања. Пакувани во единечни пакувања од по една марамица и спакувани заедно во картонско пакување од 100 парчиња.
17/05/2018	16/05/2021	2710 12 45	17/05/2018	Производот претставува бледо жолта

		00		течност со мирис на бензин, со следниот состав: 80,3% платформат (100% нафта), денатуриран етанол, органски растворувач и универзален солвент. Согласно доставените документи од подносителот, платформатот е со содржина на олово
11/05/2018	10/05/2021	3304 91 00 00	11/05/2018	Пудра во прав во пакување од 25 г, содржи натриумкарбоксиметил целулоза, желатин и пектин, наменет како заштитен прашок кај влажна кожа и заштита на вцрвенета и оштетена кожа. Со апликација на пудрата се создава заштитен слој на кожата.
07/05/2018	06/05/2021	8509 80 00 00	07/05/2018	Апарат за чистење подови со рибаве и сушење, има 2 резервоари еден од 3 л во кој се става раствор за чистење, и еден од 4 л за собирање нечиста вода, со вграден уред за сушење, со ротирачки четки за рибаве, а пред и после четките има фиксни гумени брисачи за рибаве на подот. Нечистата вода се всисува во другиот резервоар и потоа се суши подот со активирање на модулот за сушење. Машината е со моќност од 800 W, со маса од 12 кг, и согласно препораките од производителот истата е наменета за помали комерцијални простори, како и за домашна употреба, а согласно капацитет и карактеристики на апаратот.
14/05/2018	14/05/2021	1905 90 55 00	14/05/2018	Кикирики стапчиња, полнето трајно солено пециво, со состав: пченично брашно, паста од кикирики минимум 15%, (кикирики 93% и сончогледово масло 7%) палмина маст, инвертен сируп, готварска сол 2,2%, агенс за нараснување E503ii, емулгатор E471, квасец, антиоксидант, регулатор на киселост E524, аскоробинска киселина E300. Производот е добиен од замесено тесто, со обликување, сечење, долење, печење и пакување во ПП (полипропиленски) кесички со нето

				маса од 90, 200 и 250 г.
14/05/2018	14/05/2021	1904 10 90 00	14/05/2018	Производот претставува перничиа полнети со како крем наменети како житарки за појадок, со следниот состав: интегрално пченично брашно 25,2%, оризово брашно 12,6%, пченкарен гриз 9,4%, пченично брашно (powder) шеќер, безмасни какао делови 3,1%, сол, калциум карбонат. Какао крем производот е со состав: 40% (шеќер, хидрирано растително масло (репино, јатки од шеа, соино, палмино), безмасни какао делови 2,8% млеко во прав 5,5%, сурутка во прав, лешник паста мах 3%, арома лешник/ванила. Ванилин кристал, емулгатор: соин лецитин, ароми. Производот е спакуван во кеса од 250 гр.
11/05/2018	11/05/2021	1905 32 11 00	11/05/2018	Чоколаден вафел во пакување од 40 гр, со состав: растително масло (палмино, сончогледово), мешавина од брашно без глутен (пченкарно брашно, компир скроб), соја брашно, какао путер, какао маса, (влакно), полидекстроза, обезмастено млеко во прав, млеко во прав, сурутка, природен арома на ванила, лешник, емулгатор (соја лецитин, сол, сода бикарбона), натриум бикарбонат, амониум бикарбонат, засладувач: стевиол гликозиди, еритритол, витамински микс и арома. Согласно доставената производна спецификација, производот е со содржина на вода по маса од 3,5%.
11/05/2018	11/05/2021	3307 90 00 00	11/05/2018	Шамивче за отстранување на адхезивното (фиксирачко) лепило при користење на стома помагалата и нивните лепила од кожата. Шамивчињата се предвидени за еднократна локална употреба. Тие се меки, изработено од неткаен текстил од целулоза натопени со специјално формулирана течност. Пакувани се во картонско пакување (1x100) .
20/06/2018	19/06/2021	8532 90 00	20/06/2018	Бакарен терминал (DC terminal),

		00		<p>добиени со пресување, сечење, виткање на бакарни плочки според стандардни димензии и толеранции, согласно техничка документација. Ваквите терминали потоа се подложени на галванизација (калаизација). Наменети за вградување во пластичното куќиште на кондензаторот за кој се наменети со постапка на пресувањеи се со таа исклучителна намена. Истите се изработени од CU-ETP –мешавина од бакар и калај, каде бакарот е присутен со 99,9%. Калајната превлека има заштитна улога за бакарниот терминал.</p>
19/06/2018	18/06/2021	1518 00 95 00	19/06/2018	<p>Неопасен отпад од употребувано рафинирано сончогледово масло, рафинирано палмино масло и масти и други растителни масла и масти за јадење, употребувани за пржење на храна во угостителство и домаќинства. Од приложен сертификат, употребуваното масло е со слободни масни киселини 1,1 м/м, содржина на вода по KF (EN ISO 12937) 0,54 %m/m и пероксиден број 6 meq O<sub>2</sub>/kg, непогодно за јадење и наменето за производство на биодизел.</p>
20/06/2018	20/06/2021	2106 90 92 00	20/06/2018	<p>Производот е во вид на капсули од желатин (спакувани по 60 капсули во кутија) со состав: сончогледово масло, хумеканант, витамин Д, со активна компонента како витамин Д3 во една капсула од 25мцг. Максимално препорачана дневна доза е 1 капсула. Се препорачува за лица постари од 3 години. Производот претставува додаток кон исхраната, наменет е за одржување на правилен развој на здрави коски и одржување на здрави заби. Витаминот ја поддржува апсорпцијата на калциум и фосфор, го одржува нивото на калциум во крвта, учествува во процесот на клеточна делба и помага во правилното</p>

				функционирање на мускулите и имунолошкиот систем.
22/06/2018	21/07/2021	6306 12 00 00	22/06/2018	Полиетиленска церада конфекционирана, димензионирана со различни димензии и бои, со окца за вметнување трака или јаже за затегнување, а изработена од полиетилен со висока густина (ткаенината изработена од траки со ширина помала од 5 мм) и обострано прекриена со превлака од полиетилен со ниска густина
20/06/2018	19/06/2021	2205 10 10 00	20/06/2018	Ароматизирано бело вино - Vermouth, спакувано во стаклено шише од 1 литар со содржина на алкохол од 16% vol. Согласно доставените податоци, производот во 1000 мл во својот состав производот содржи: 760 мл бело вино со 11,3% vol алкохолна јачина, 76,5 мл додаден 96,4% vol етил алкохол од земјоделско потекло и шеќер 145 г/л. Виното е ароматизирано со билни екстракти и арома.
20/06/2018	19/06/2021	2106 90 92 00	20/06/2018	Таблети со специјална формула која содржи важни елементи за косата кои го одржуваат здравјето на кожата и ја зајакнуваат структурата на влакното на косата. Производот во едно пакување содржи 40 таблети со следниот состав: ротквица 200 mg, лук 100 mg, Л-Цистеин 50 mg, коприва 50 mg, цинк 5 mg, витамин Б6 3 mg, Биотин 1000 mcg, бакар 600 mcg.
13/07/2018	13/07/2021	8532 90 00 00	13/07/2018	Бакарни собирници (Coper bars), се добиени со пресување и отсекување (штанцување) на бакарни плочки според стандардни димензии и толеранции, согласно техничка документација, а потоа се подложени на процес на галванизација (калаизација). Улогата на производот е на неа да се залемат /конектираат сите останати репроматеријали кои се составен дел на кондензаторот. Собирниците се изработени од CU-ETP

				–мешавина од бакар и калај, каде бакарот е присутен со 99,9%. Калајната превлека има заштитна улога за бакарните собирници.
25/07/2018	25/07/2021	2905 49 00 00	25/07/2018	Ксилитол (шеќерен алкохол) претставува засладувач наменет за употреба во прехранбената индустрија како суровина за производство на кондиторски производи како замена за шеќер. Согласно доставените податоци, производот го има следниот состав: ксилитол на сува основа по маса 98.5%, сулфатен пепел со содржина не повеќе од 0.1%, вода ≤ 1%, редуциран шеќер ≤0.2% , полихидрични алкохоли ≤1%, арсеник ≤3мг/кг, никел ≤ 2мг/кг, олово ≤ 1мг/кг, хлориди не повеќе од 100мг/кг, сулфати не повеќе од 200мг/кг. Производот е пакуван во хартиени вреќи од 25 кг.
25/07/2018	24/07/2021	2905 49 00 00	25/07/2018	Еритритол, полиол (шеќер алкохол) претставува засладувач наменет за употреба во прехранбената индустрија за производство на производи со редуцирани калории и храна без шеќер. Согласно доставените податоци, производот го има следниот состав: еритритол на сува основа по маса 99.5%, редуциран шеќер ≤0.3%, рибитол и глицерол ≤0.1%, пепел ≤0.1%, тешки метали ≤0.5 мг/кг. Производот е пакуван во хартиени вреќи од 25 кг.
25/07/2018	24/07/2021	3505 10 10 00	25/07/2018	Диететски производ за посебни медицински намени, во форма на прав наменет за додавање во храна и пијалоци. Согласно доставените податоци производот е изготвен од 100% малтодекстрин со содржина на гликоза 2% и малтоза 4.3%. Производот е спакуван во кутија од 400 гр.
25/07/2018	24/07/2021	2202 10 00 00	25/07/2018	Диететски производ за посебни медицински намени, во форма на

				течност подготвена за пиење. Производот во својот состав содржи: вода, малтодекстрин, фруктоза, калиум цитрат, натриум цитрат, регулатор на киселост (лимонска киселина), арома, засладувач (ацесулфам К, натриум сахарин). Производот е во пакување од 200 мл (4 x 200 мл).
13/07/2018	12/07/2021	2710 19 81 00	13/07/2018	Моторно масло, во пакување од 1л и 5л, дизајнирано за подмачкување на четвортактни бензински и дизел мотори кај возила, вклучувајќи и дизел со директно вбригување, со оптимален индекс на вискозитет и истото е на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди или битуменозни минерали.
13/07/2018	12/07/2021	3105 20 90 00	13/07/2018	Органско минерално ѓубриво во форма на пелети, со органска материја 20 %, вкупен азот од 1%, калиум како (K□O), 4% и фосфор како (P□O□) 1% , добиено од минералоид леонардит согласно декларација на производот и презентираан во пакување во вреќи од 25 кг.
10/08/2018	10/08/2021	8539 50 00 00	10/08/2018	Лед сијалица која емитира топла, бела и блескава светлина за секојдневна употреба. Предвиден рок на тараење е 15 000 часа, со јачина од 8 W = 60W, која работи на 220-240 V, 806 лумени и димензии 110мм-висина и 60мм ширина. Сијалиците се спакувани во блистер пакување од 2 сијалици.
23/08/2018	22/08/2021	2208 90 69 00	23/08/2018	Производот претставува подготвен препарат со содржина на 27% vol. алкохол. Согласно доставените документи производот е изготвен од следниот состав: 73% вода, бренди и цветен мацерат 0,00025% (црвенолисна слива – prunus cerasifera, бела лоза – clematis vitalba, балзамин – impatiens glandulifera, хелиантем – helianthemum nummularium, птичје млеко – ornithogalum umbellatum). Производот е спакуван во стаклено шише со дозерка

				од 10 мл, 20 мл, 30 мл и 50 мл.
24/08/2018	24/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло, во пакување од 1л, 5л и 10л, дизајнирано за подмачкување за употреба во затворени системи. Согласно извештај од извршена анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.
24/08/2018	24/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло, во пакување од 1л, 5л и 10л, дизајнирано за подмачкување за употреба во затворени системи. Согласно извештај од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.
24/08/2018	24/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло, во пакување од 1л. Согласно извештај од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.
24/08/2018	24/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло, во пакување од 1л, 4л, 5л, 20л, 60л и 208л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 87 00	24/08/2018	Хидраулично масло за подмачкување на менувачи, во пакување од 1 литар. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70%

				јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло за подмачкување на минерална основа, масло од нафта и истото е во пакување од 1 л, 5 л и 10 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло за подмачкување на минерална основа, масло од нафта и истото е во пакување од 1 л, 5 л и 10 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 87 00	24/08/2018	Хидраулично масло за подмачкување на менувачи, во пакување од 1 литар. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 81 00	24/08/2018	Моторно масло за подмачкување на минерална основа, масло од нафта и истото е во пакување од 1л, 4л, 5л, 20л, 60л и 208л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
24/08/2018	23/08/2021	2710 19 87 00	24/08/2018	Масло за подмачкување за употреба во затворени системи за компоненти со механичка трансмисија, во пакување од 1л, 4л, 5л, 20л, 60л и 208л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз

				основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутименозни минерали.
30/08/2018	29/08/2021	2202 99 19 90	30/08/2018	Диететски производ за посебни медицински намени, во форма на течност подготвена за директно конзумирање, како и примање преку сонда. Производот во својот состав содржи: деминерализирана вода, малтодекстрин, хидролизат на протеини од сурутка (од кравјо млеко), модифициран скроб, регулатор на киселост (лимонска киселина), растителни масла, калциум хидроген фосфат, калиум цитрат, натриум цитрат, калиум ди хидроген фосфат, магнезиум хлорид, натриум хлорид, холин хлорид, каротеноиди, натриум L – аскорбат, таурин, железо лактат, DL- $\alpha$ -токоферилацетат, цинк сулфат, никотинамид, бакар глуконат, ретинил ацетат, манган сулфат, натриум селенит, калциум D-пантотенат, хром хлорид, D-биотин, холекалциферол, птероилмоноглутаминска киселина, пиридоксин хидрохлорид, тиамин хидрохлорид, натриум флуорид, рибофлавин, калиум јодид, фитоменадион, натриум молибдат. Производот е со нето тежина од 500 мл.
11/09/2018	10/09/2021	2710 19 87 00	11/09/2018	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта.
11/09/2018	10/09/2021	2710 19 87 00	11/09/2018	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот

				спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта.
11/09/2018	10/09/2021	2710 19 87 00	11/09/2018	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта.
12/09/2018	11/09/2021	8516 79 70 00	12/09/2018	Производот т.н. душек за загревање со димензии од приближно 190 на 80 и 4 см и тежина од околу 11, 5 кг, е обложен со гумирана ткаенина и содржи елемент за загревање (мрежа со тенок текстилен материјал). Долниот дел од душекот (под елементот за загревање) е направен од пенест слој со дебелина од околу 1 см. Горната надворешна страна од душекот е опремена со слој од рамни и мазни вештачки камења кои содржат турмалин. Површината на производот е крута и нерамна. Производот е опремен со контролер поврзан со кабел за напојување. Контролерот има дисплеј за покажување подесена температура, различни индикатори, копче за сетирање температура за загревање и вклучи/исклучи копче. Дизајниран е за топлотно третирање на различни делови од човечкото тело со лежење или седење на душекот. Температурниот опсег на третирање е од 30 до 70 °Ц. Вештачките камења по загревањето емитуваат далекусежни инфрацрвени зраци.
11/09/2018	10/09/2021	2710 19 81 00	11/09/2018	Моторно масло, во пакување од 1л,4л,5л,20л,60л и 208л, дизајнирано за подмачкување на бензински и дизел мотори кај возила, и согласно изјава од производител и приложени документи, истото е на минерална основа кое

				содржи повеќе од 70% јаглеводороди или битуменозни минерали.
01/10/2018	30/09/2021	8516 79 70 00	01/10/2018	Производот преставува електричен уред наменет за загревање на различни делови на човечкото тело. Површината од уредот е изработена од вештачка кожа (поливинил хлорид), на која од едната страна се вградени рамни и мазни камења што содржат турмалин кои по загревањето испуштаат инфрацрвени зраци. Производот е опремен со контролер кој е поврзан со кабел и приклучок за напојување. Температурата се подесува во распон од 40□ до 70□С.
05/10/2018	04/10/2021	8525 80 99 00	05/10/2018	Производот преставува беспилотно летало - дрон со вградена дигитална камера за снимање на видео запис и слики. Производот ги има следните карактеристики: диманзии: 83 мм x 83 мм x 198 мм, тежина 734 гр, далечински управувач со систем за пренос со опсег од: FCC 7 км; CE 4 км; SRRC 4 км, време на летање 27 мин, максимална брзина до 65 км/ч без ветер, систем за позиционирање GPS/GLONASS, поврзување со паметен телефон, модул на видео снимање: C4K; 4K; 2.7K; FHD; HD, полнач со напон 13.05V и моќност 50 W, батерија со напон 11.4 V и моќност 100 W.
10/10/2018	09/10/2021	2202 99 91 00	10/10/2018	Ентерална храна за посебни медицински намени, во форма на течност подготвена за директно козумирање, во пакување од 500 мл. Производот во својот состав содржи: вода, малтодекстрин, растителни масла, протеини од сурутка (од кравјо млеко), оризово брашно, протеин казеинат од кравјо млеко, протеини од грашок, протеини од соја, регулатор на киселост (лимонска киселина), емулгатор (лецитин од соја), натриум хлорид, рибино масло, калиум цитрат, три калциум фосфат, калиум

				<p>хидроксид, ди калиум хидроген фосфат, калциум хидроксид, каротеноиди, холин хлорид, калиум хлорид, магнезиум хидроксид, натриум L – аскорбат, магнезиум хидроген фосфат, железо лактат, DL-<math>\alpha</math>-токоферилацетат, ретинил ацетат, цинк сулфат, никотинамид, бакар глуконат, манган сулфат, натриум селенит, калциум D-пантотенат, хром хлорид, D-биотин, холекалциферол, птероилмоноглутаминска киселина, пиридоксин хидрохлорид, тиамин хидрохлорид, натриум флуорид, рибофлавин, калиум јодид, фитоменадион, натриум молибдат. Согласно доставената производна спецификација производот содржи млечна маснотија помала од 0,2%.</p>
10/10/2018	09/10/2021	2202 99 11 90	10/10/2018	<p>Специјална високоенергетска течна храна како пијачка за посебна диететска намена, без претходно растворување или додавање во друга храна, кај деца помали од 3 години со дитетски режим кои имаат проблем со раст и развој, наменета за ентерална употреба. Производот во својот состав содржи: вода, малтодекстрин, гликозен сируп, растителни масла, казеинат од кравјо млеко, без млечна маснотија, шеќер, диететски влакна, полисахариди, какао, емулгатор, таурин, каротеноиди и други додатоци согласно декларација . Производот е во пакување 200 мл.</p>
10/10/2018	09/10/2021	2202 99 91 00	10/10/2018	<p>Специјална течна храна како пијачка за посебна диететска намена, без претходно растворување или додавање во друга храна, кај деца од 1-6 години со дитетски режим кои имаат проблем со раст и развој, наменета за ентерална употреба. Производот во својот состав содржи: вода, малтодекстрин, растителни масла, протеински концентрат од сурутка (кравјо млеко),</p>

				со млечна маснотија 0,1 %, натриум казеинат од кравјо млеко, регулатор на киселост (лимонска киселина), емулзификатори и други додатоци согласно декларација . Производот е во пакување 200 мл.
10/10/2018	09/10/2021	2202 99 95 00	10/10/2018	Специјална течна храна како пијачка за посебна диететска намена, кај новороденчиња со дитетски режим кои имаат проблем со раст и развој, наменет за орална употреба но и за употреба со сонда. Производот во својот состав содржи: деминерализирана вода, обезмастено кравјо млеко, млечна маснотија 0,4%, малтодекстрин, растителни масла, фрукто-олигосахариди, протеини од суртка, регулатор на киселост (лимонска киселина), емулзификатори и други додатоци согласно декларација . Производот е во пакување 200 мл.
10/10/2018	09/10/2021	2202 99 19 10	10/10/2018	Специјална високоенергетска течна храна како пијачка за посебна диететска намена, без претходно растворување или додавање во друга храна, кај деца помали од 3 години со дитетски режим кои имаат проблем со раст и развој, наменета за ентерална употреба. Производот во својот состав содржи: вода, малтодекстрин, гликозен сируп, растителни масла, казеинат од кравјо млеко, без млечна маснотија, шеќер, диететски влакна, полисахариди, какао, емулгатор, таурин, каротеноиди и други додатоци согласно декларација . Производот е во пакување 200 мл.
10/10/2018	10/10/2018	2202 99 19 10	10/10/2018	Високо енергетска течна храна со ниска содржина на електролити за диететско медицинска намена. Служи за диетско регулирање при третман на акутна и хронична ренална инсуфициенција и поврзана дијализа. Производот во својот состав содржи: деминерализирана вода,

				малтодекстрин, расителна масла, протеини од сурутка, фруктоза, каротеноиди, арома (карамел), трихолин цитрат, боја, калиум хидроксид, натриум цитрат, таурин, железо лактат, натриум хидроксид, цинк сулфат, натриум селенит, бакар глуконат, маган сулфат, пиридоксин хидрохлорид, хром хлорид, натриум флуорид, риблофлавин, натриум молибдат, калиум јодид, цијанокобаламин. Производот е во пакување од 4 x 125 мл.
10/10/2018	09/10/2021	2106 90 92 00	10/10/2018	Храна за специјална медицинска употреба на база на чисти аминокиселини, која се користи кај доенчиња до 12 месеци, кои се алергични на протеини на кравјо млеко и кои се интолерантни на протеини на храна, наменета само за ентерална употреба. Производот е во форма на прашок во пакување од 400 гр и во својот состав содржи: сув гликозен сируп, рафинирано растително масло, антиоксиданси, бакар сулфат, тиамин хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, манган сулфат, витамин А-ацетат, калиум јодид, фолна киселина, хром хлорид, витамин К1, натриум селенит, натриум молибдат, Д-биотин, Витамин Д3, цијанокобаламин.
10/10/2018	10/10/2018	2202 99 91 00	10/10/2018	Храна за посебни медицински намени. Наменета за диететско регулирање на болести поврзани со малнутриција кај пациенти кои имаат повисоки енергетски потреби. Високо енергетска, нутритивно комплетна храна, подготвена за употреба, без диететски влакна, глутен и лактоза, со вредност на протеини од 16%, јагленихидрати 49% и масти 35%. По состав содржи: вода, малтодекстрин, раситетелни масла, протеин од сурутка, протеин казеинат од кравјо млеко,

				<p>протеини од грашок, протеини од соја, емулгатор, калиум цитрат, натриум цитрат, калциум карбонат, рибино масло, калиум хлорид, калиум хидроксид, трикалциум фосфат, холин хлорид, натриум хлорид, цинк сулфат, бакар глуконат, манган сулфат, натриум селенит, хром хлорид, рибофлавин, калиум јодид, натриум молибдат, цијанокобаламин.</p> <p>Производот е во пакување од 500 мл.</p>
10/10/2018	10/10/2018	2202 99 91 00	10/10/2018	<p>Дитетска храна наменета за посебни медицински намени, подготвен за директна употреба во форма на пијалок како ентерална храна. За диететско регулирање кај пациенти со дијабетес мелитус или хипергликемија. Диасип е нутритивно комплетна храна со диететски влакна, со вкус на ванила, без глутен, содржи шеќер и засладувачи. Се употребува исклучиво под медицински надзор како додаток на исхраната или како единствен извор на храна при диететскиот режим на пациенти кои не можат да ги задоволат потребните хранливи материи со внесување на храна од регуларни извори, како кај пациенти со дијабетес и нарушена гликозна толеранција.</p> <p>Производот е со состав: вода, изомалтулоза, диететски влакна, растителни масла, скроб, лактоза, концентрат од протеини од сурутка, изолат од протеини од соја, арома, регулатор на киселина, рибино масло, калиум цитрат, холин хлорид, каротеноиди, магнезиум хидроксид, дикалиум хидроген фосфат, калиум хидроксид, боја, калциум хлорид, натриум цитрат, трикалциум фосфат, згуснувач, засладувачи, железо лактат, хром хлорид, манган сулфат, натриум селенит, D-биотин, тиамин хидрохлорид, цијанокобаламин, холекалциферол, пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, натриум</p>

				молибдат, натриум флуорид, калиум јодид, фитоменадион
01/11/2018	31/10/2021	6902 10 00 00	01/11/2018	Карбон магнезитни цигли-блокови, со различен формат за вградување во конверторски печки и обложување на испусни канали на електрични печки. Од приложен сертификат, истите се декларирани како печени согласно физички карактеристики на стоката и со состав од 90-94% на магнезиум оксид во магнезитот и од 8-10% присуство на други оксиди. Содржината на јаглерод декларирана поголема од 9%.
13/11/2018	13/11/2021	2106 90 92 00	13/11/2018	Чај кој е мешавина од билки и тоа: лист од бел слез 35%, корен од бел слез 15%, лист од нане, плод од коморач, сладок корен, цвет од црн слез 5%, арома. Во едно пакување има 20 филтер кесички (20x1,5гр =30гр).
01/11/2018	01/11/2021	8421 39 25 00	01/11/2018	Прочистувач на воздух кој автоматски ги детектира и уништува штетните ПМ честички во воздухот. Согласно доставените документи апаратот е со димензии 210 x 325 x 543 мм, напон 220-240 V и ефективна област на прочистување 63 м <sup>2</sup> . Прочистувањето на воздухот од честички се врши со True HEPA филтер, додека со филтерот од Активен Карбон (АС) се отстрануваат сите видови на миризби. Филтрите ги редуцираат алергените, гасовите и прашината и се заменливи
20/11/2018	20/11/2021	9401 90 80 00	20/11/2018	Согласно доставените документи и мостра производот претставува едно парче кроена импрегнирана текстилна ткаенина за вградување во авто навлаки. Согласно доставените документи производот е составен од три слоја и тоа: синтетичка ткаенина, сунѓераст дел и неткаен текстил кои се слепени неразделно еден од друг. Производот е пакуван во кутии со наведен артикл број на истата.

13/11/2018	12/11/2021	8443 31 00 00	13/11/2018	Мултифункционален уред за печатење и скенирање на документи, со димензии од приближно 384 x 296 x 204 mm, и маса од 10, 5 кг, матричен печатач (24-pin dot matrix) и резолуција 240 x 360 dpi, со вграден контактен рамен скенер и читач на магнетно мастило. Како специјализиран мултифункционален периферен уред, истиот е наменет за банкови канцеларии. Работи поврзан со компјутер користејќи од интерфејс: стандарден RS232 сериски, IEEE 1284 паралелна врска и порта USB 2.0.
28/11/2018	27/11/2021	8544 30 00 00	28/11/2018	Кабелски сет опремен со конектори на обата краја за приклучување со грејачот за ветробранско стакло и кај електрична инсталација за сигурносен појас за возила, за напон што не надминува 12 V.
14/11/2018	13/11/2021	2106 90 92 00	14/11/2018	Течен додаток на исхраната, јонизиран раствор на магнезиум хлорид во деминерализирана вода. Магнезиумот придонесува за: одржување на нормални заби и коски; намалување на исцрпеноста и заморот; нормално работење на мускулите; нормално функционирање на нервниот систем. Препорачана дневна доза е 60 капки и се капнува во сок, супа, вода или се напрскува на кожата од стомакот, под пазуви и стапала. Растворот е спакуван во шишенца со распрскувач од 100 мл спакувани во картонско кутивче.
30/11/2018	30/11/2021	8509 80 00 00	30/11/2018	Согласно доставените податоци производот е комбиниран апарат за прочистување и навлажнување на воздухот. Производот има предфилтер за отстранување на прав и други честички од воздухот и деодориран филтер за апсорбирање на мириси. Со Plusmacluster технологијата се третира воздухот на сличен начин на кој природата го чисти воздухот, со рамномерно испуштање на позитивни

				и негативни јони. Производот има резервоар за вода 2.1л и работи 10 часа на едно полнење при што ја одржува влажноста на воздухот на ниво идеално за човекот. Согласно доставените документи апаратот е со димензии (WxDxH) 375x205x535мм, тежина од 6.1кг, моќност 60W, напон од од 220-240V и ефективна област на прочистување од 21м2. Прочистувањето и навлажувањето на воздухот се врши со помош на HEPA filter класа EN1822 е H10
05/12/2018	04/12/2021	2106 90 98 00	05/12/2018	Алпенкрафт претставува растителен сируп со содржина на растителни екстракти и етерични масла, комбинација која позитивно влијае на грлото и гласните жици. Сирупот е наменет за директна употреба за возрасни и деца постари од 6 години, спакуван во стаклена амбалажа од 250 мл. Производот содржи: 33,4% водени екстракти и дестилати (мајчина душичка, цвет од камилица, цвет од липа, плод од анасон, ким, коморач, шеќерна трева, кисела трева), 0,114% етерични масла (екстракт од планински бор, свезден анасон, коморач, лимон, еукалиптус, питомо нане пеперминт) и други состојки (шеќер, мед, екстракт од јачменов слад, екстракт од планински бор, екстракт од сладок корен).
07/12/2018	06/12/2021	3005 10 00 00	07/12/2018	Производот претставува сет за покривање на пациенти и инвентар при оперативни зафати, спакуван во стерилно пакување. Сетот се состои од: - 1 покривка за маса од пластична фолија (PE) со димензии 150см x 190 см, - 4 крпи за раце од целулоза со димензии 30см x 40см, - 1 покривка за маса за инструменти од пластична фолија (PE) со димензии 80см x 145см,

				<p>- 1 адхезивна лента со леплив слој со заштитна фолија со димензии 9см x 50см,</p> <p>- 2 двослојни адхезивни прекривки од пластична фолија (PE) со димензии 75см x 90см и зајакнета зона од неткаен текстил (PP) на која се наоѓа адхезивна лента со ширина од 5см и должина 90см,</p> <p>- 1 двослојна адхезивна прекривка од пластична фолија (PE) со димензии 175см x 180см и зајакнета зона од неткаен текстил (PP) на која се наоѓа адхезивна лента со должина 80см,</p> <p>- 1 двослојна адхезивна прекривка од пластична фолија (PE) со димензии 150см x 250см и зајакнета зона од неткаен текстил (PP), како и 2 адхезивни ленти со должина од 15см и 70см.</p>
07/12/2018	06/12/2021	2106 90 92 00	07/12/2018	<p>Пробиотик наменет за урамнотежена цревна микрофлора, со содржина на пченкарно масло и <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG 1,4x10<sup>10</sup>. Производот е спакуван во шишенце со маслена суспензија од 10 мл и стаклена капалка.</p>
07/12/2018	06/12/2021	2106 90 98 00	07/12/2018	<p>Додаток во исхрана наменет за подобрување на општата здравствена состојба на организмот, спакуван во шише од 250 мл. Производот го има следниот состав: овошен концентрат (јаболко, портокал, ананас, грејпфрут, лимон, сеа букторн, природен мед, вит герм масло, ензимски квасни клетки, неактивирани суви квасни клетки, ацерола прашок, природен цинк квасец, природен селениум квасец, природен витамин Е концентрат, природен хромииум квасец, никотинамид, природна арома на ананас, пантотенска киселина, витамини Б12, Б6, Б2, Б1, биотин. Производот е со содржина на алкохол од 12% vol и се препорачува да се</p>

				употребува 20-30 мл помешано со пијалок по сопствен избор.
07/12/2018	07/12/2021	8509 80 00 00	07/12/2018	Електричен апарат - чешел за вадење вошки. Чешелот е направен од пластика, заоблени челични запци, глава за чешлање, лед осветлен простор за филтер, филтер за една употреба и адаптер. Работи на принцип на вшмукување на вошките и гнидите при чешлање на косата. Со чешлањето вошките и гнидите се собираат во филтерот кој се затвара со капаче и истиот после употребата се фрла. Работи на 240V, AC 50-60Hz
17/12/2018	16/12/2021	8509 80 00	17/12/2018	Согласно доставените податоци производот претставува комбиниран апарат за филтрирање и прочистување на воздухот со плазмакластер и навлажнувач. Производот со предфилтерот го отстранува правот и други големи честички од воздухот. Деодорираниот филтер ги апсорбира мирисите од домаќинството, мирисот од чад, цигари и било кои други неприродни мириси. Со Хепа филтерот се отстрануваат 99,97% од сите честички поголеми од 0,3 микрони прав, а во комбинација со „Plusmacluster“ технологијата се третира воздухот на сличен начин на кој природата ја чисти животната средина со рамномерно испуштање на исти позитивни и негативни јони. Производот има резервоар за вода 4 л и работи при што ја одржува влажноста на воздухот на ниво идеално за човекот. Согласно доставените документи апаратот е со димензии 416 (Д) x 295 (Ш) x 643 (В) мм, тежина од 11кг, моќност 60W, напон од од 220-240V и ефективна област на прочистување од 48м <sup>2</sup> .
17/12/2018	16/12/2021	2106 90 98	17/12/2018	Препарат додаток на исхрана подобрување на општа здравствена состојба на организмот, при стрес,

				болести, замор, напор, во пакување од 600 мг, со ампула од 20 мл. Производот во својот состав содржи: концентрат од овошје (јаболко, портокал, грејпфрут, лимон, сеа буктрон), природен мед 3,8%, желе ројал 2,6%, вит герм оил 1,2%, ензимски квасни келии 0,8%, неактивирани суви келии на квасец 0,8%, ацерола прашок 0,5%, природна арома на ананас 0,1%, никотинамид, витамини Б12, Б6, Б2, Б1. Производот е со содржина на алкохол од 8%, создаден природно во процесот на ферментација. Препорачната дневна доза изнесува една ампула, односно 20 мл дневно помешана со пијалок по избор.
18/12/2018	18/12/2021	2106909200	18/12/2018	Пробиотик наменет за здрав раст и развој на коските кај новороденчиња, доенчиња и деца. Производот содржи витамин D3 (10mg), пченкарно масло како база и <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG (1,4x10 <sup>9</sup> во 7 капки). Производот е спакуван во шишенце со маслена суспензија од 10 мл и стаклена капалка.
17/12/2018	17/12/2018	2106 90 92 00	17/12/2018	Производот претставува додаток во исхрана во форма на таблети за цваќање. Една таблета (препорачана дневна доза) содржи: пребиотици инулин (200 мг), пробиотици - <i>Lactobacillus acidophilus</i> (10mg) и пробиотик - <i>Bifidobacterium longum</i> (10 мг). Производот е наменет за одржување на нормална цревна флора, добра дигестија, добра апсорпција на хранливи материи и добар имунитет. Производот е пакуван во картонска кутија со 2 блистер пакувања (2x10 таблети за цваќање)
17/12/2018	16/12/2021	2106 90 98 00	17/12/2018	Препарат имунокомплекс за подобрување на општа здравствена состојба во пакување од шише од 250 мл заедно со ампула од 20 мл. Препаратот содржи: концентрат од

				овошје и зеленчук, природен мед 5%, концентриран прашок од квасни клетки, масло од пченични никулци, ензимски квасни клетки, ацурола прашок, витамини од групата Б, Д3, природна арома на ананас, природен алкохол од ферменатција 9%. Се препорачува да се употребува 20-30 мл помешано со сок.
17/12/2018	16/12/2021	2106 90 92 00	17/12/2018	Додаток во исхрана во форма на капсули , спакувани во картонско пакување по 10 капсули. Пробиен Б-комплекс е комбинација помеѓу пробиотици ( <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bifidobacterium longum</i> ) и пребиотичен комплекс од инулин и пектин, и витамини од Б групата (Б1, Б2, Б3, Б6 и Б12). Се препорачува за одржување на природната гастроинтестинална флора.
25/12/2018	24/12/2021	3808 94 90 00	25/12/2018	Средство за дезинфекција на површини во допир со храна, биоциден производ за професионална употреба. Производот е на база на активна супстанца од стабилизирани водороден пероксид 7,9% . Се користи со распрскување во форма на сува магла со соодветен уред за распрскување и истиот е во амбалажа од 1 л и 20 л.
28/12/2018	27/12/2021	8415 90 00 00	28/12/2018	Надворешна (компресорско-кондензаторска) единица, дел од сплит систем за климатизација, во изведба на топлинска пумпа како изменувач на топлина, Истата е со номинален капацитет на ладење 22,4 KW и номинален капацитет на греење од 25,2 KW и вклучува: инверторски компресор, топлински изменувач, електронски експанзни вентили и сервисни вентили, вентилатор со мотор, во метално куќиште. Единицата се поврзува со една или повеќе внатрешни единици за климатизација, со бакарни цевки, бакарни рачви, контролери.